



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текув'а сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1031-900880.

Среда, 14 мај 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. VIII

Цена на овој број е 10.— дин. — Аконтацијата на претплата за 1952 година изнесува 800.— дин., а за странство 1800.— динари. Редакција: Улица Кралевића Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010.

311.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем. Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ ФОНДОВИТЕ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА НА ЗАДРУЖНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО КОН ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Член 1

Фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство може да се припои кон околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

За припојувањето решава одделно советот на фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство и собранieto на околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Припојувањето е извршено ако донесат советот и собранieto согласни одлуки да се изврши припојување.

Член 2

По донесувањето на одлуките за припојување се свикнува собрание на околинскиот сојуз на земјоделските задруги, во кое влегуваат, како нејзини членови, и членовите на последниот совет на припоениот фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство.

Ова собрание ги избира другите органи на околинскиот сојуз на земјоделските задруги, а може да одлучува и за другите прашања што спаѓаат во надлежност на собранieto од тој сојуз.

Член 3

Правага и обврските на припоениот фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство преминуваат на околинскиот сојуз на земјоделските задруги, ако се во врска со работењето од надлежноста на тој фонд.

Средствата за производство од имотот на припоениот фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство, засметувајќи ги и средствата за производство на неговите претпријатија и установи, му се даваат на трајно користење на околинскиот сојуз на земјоделските задруги како општонароден имот.

Другите ствари од имотот на фондот и на неговите претпријатија и установи преминуваат во сопственост на околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Член 4

Претпријатијата и установите на припоениот фонд за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство стануваат, од денот на припојувањето, претпријатија и установи на околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Член 5

Евиденцијата на средствата за производство, што им се дадени на земјоделските задружни организации како општонароден имот на трајно користење, ја води банката во парична вредност, а се регистрираат кај околинскиот (градскиот) народен одбор.

Надзорот над употребата на тие средства го врши околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Член 6

Амортизационите отписи на средствата од претходниот член на задружните организации ги уплатуваат во одделен амортизационен фонд кај банката.

Со средствата од тој фонд располагаат задружните организации што ги уплатиле тие средства.

Министерот на финансите на народната република во согласност со претседателот на советот за селско стопанство и шумарство на народната република може да определи со делот од тие средства да располага околинскиот сојуз на земјоделските задруги а во границите што ќе ги определи Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

Надзор над употребата на средствата од амортизационен фонд од ст. 1 на овој член го врши надлежниот државен орган.

Член 7

Селско-стопанските стручњаци што им се лени на работа на селанските работни задруги службеници од фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство, вработени на околинскиот сојуз на земјоделските задруги кому што е припоен фондот, доколку се согласи инаку околинскиот сојуз со одделни задруги, и доколку поодделни стручњаци ќе ги има тоа.

Министерот на финансите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ донесува прописи за помошта на околинските сојузи на земјоделските задруги за плаќање на агрономите.

Член 8

Главниот задружен сојуз на ФНРЈ може согласно со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ да одлучи за поблиско спроведување на оваа уредба за аналогната примена на одредбите од членот за доделување трактори, земјоделски машини и орудја на селанските работни задруги и за за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство и од Уредбата за употреба на фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство од страна на Главниот совет и за организација и задачите на околинските сојузи на земјоделските задруги. — на околинските сојузи на земјоделските задруги е припоен фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 мај 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско стопанство
и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

312.

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското управување со народното стопанство и чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА

Член 1

Во членот 15 од Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) после ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Стручен учител што предава во средните стручни школи стручно-теоретски предмети, а има најмалку петнаесет години служба од кои најмалку пет години успешна работа во средна стручна школа се распоредува според годините на служба во платни разреди на звањето наставник (ст. 1 точ. 3) и натаму напредува по платните разреди на тоа звање задржувајќи го звањето стручен учител.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Платите по оваа уредба ќе се исплатуваат од 1 април 1952 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 мај 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата
на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

313.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА НАДОКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ ОД РАБОТА

I. Надокнада на работниците и службениците на воена вежба

Член 1

Работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации за време додека се наоѓаат на воена вежба ги задржуваат своите места на запослувањето и за тоа време им припаѓа надокнада.

Ако работник односно службеник добил позив за воена вежба во време на отказниот срок, текот на отказниот срок се запира со заминувањето на вежба и се продолжува по враќањето од воената вежба, без обзир дали отказот го дало претпријатието односно стопанската организација или работникот односно службеникот.

Член 2

Како надокнада во смисла на оваа уредба се подразбира збирот предвиден со определенот тарифен став за редовното работно време.

II. Надокнада за време на вршењето на служба на противавионска и противпожарна заштита

Член 3

На работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации кога вршат служба на противавионска и противпожарна заштита им припаѓа надокнада.

III. Надокнада за време вршењето на јавни општествени функции и обврски

Член 4

На работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации за време на вршењето на јавни функции кај претставничките и други државни органи (учество во работата на народните собранија и народните одбори како и извршните тела; учество во работата на народните судови како судии-поротници, итн.) им припаѓа надокнада од органот кај кого ја извршиле јавната функција во висината што ја определува самиот тој орган.

На работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации за учеството во работа на определени општествени организации (на собранија, конгреси, конференции, културно-уметнички или физкултурни приредби, турнеи и сл.) — претпријатијата и другите стопански организации не се должни да даваат надокнада за време на нивното отсуствување од работа.

Со правилниците (тарифни) на претпријатијата и другите стопански организации ќе се регулира начинот на плаќањето надокнадата на работниците и службениците за време додека вршат должност на членови на органите за управување на стопански организации во кои се избрани.

Член 5

На работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации за време на сведочење, вештачење, толкување кај судо-

вите и другите државни органи, како и за вршење стручни јавни општествени должности им припаѓа надокнада.

Надокнадата паѓа на терет на оној орган кај кого ја извршил јавната должност работникот односно службеникот, ако со одделни прописи не е инаку предвидено.

IV. Давање надокнада за време на оддалечување од работа

Член 6

На работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации кога се наоѓаат во притвор или во истражен затвор, како и за време на оддалечување од работа (суспендирање), им припаѓа надокнада во висина на една третина, а ако имаат фамилија на издршка една половина од надокнадата.

Делот од надокнадата што е запреен по претходниот став му се исплатува на работникот односно службеникот што е ослободен од одговорност, пуштен од притвор или од истражен затвор, или е затрена жрвичната односно дисциплинската постапка што била покрената против него.

Член 7

Кога стопанската организација има намера да му даде отказ на работник или службеник за време кога се наоѓа во притвор или истражен затвор, должна е да постапи во смисла на чл. 8 од Уредбата за постапката за откажување на работниот однос на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52).

Член 8

За време на издржувањето на казната затвор односно строг затвор по правосилна одлука од надлежниот државен орган на работникот и службеникот на стопанското претпријатие или на друга стопанска организација не му припаѓа никаква надокнада.

Член 9

Ако одлуката за казната се поништи во повторената постапка, односно во постапката по барањето за заштита на законитоста, ќе се смета дека работниот однос не е ни прекинудан.

Во таков случај по исклучок од претходниот член, на работникот и службеникот на стопанското претпријатие или на друга стопанска организација му припаѓа надокнада за сето време на отсуството од работа.

V. Исплата на надокнада

Член 10

Надокнадите под I, II и IV од оваа уредба ги исплатуваат претпријатијата и другите стопански организации кај кои се работниците односно службениците запослени, на терет на сојузниот буџет односно буџетот на народната република спрема тоа, од кој буџет се финансира службата. Ова важи и за надокнадите што им припаѓаат на работниците и службениците според одделните прописи при заминувањето на отслужување на воениот срок.

По исклучок од претходниот став, во случај да е оддалечен од работа работникот или службеникот а не е ставен во притвор или истражен затвор, надокнадата паѓа на терет на претпријатието односно стопанската организација што го донела решението за оддалечување од работа.

Член 11

На работниците и службениците на стопанските претпријатија и на други стопански организации на кои по оваа уредба им припаѓа надокнада, а имаат право и на детски додаток, овој додаток им припаѓа во полн износ.

VI. Завршни одредби

Член 12

Надокнадата по оваа уредба ќе се исплатува од 1 мај 1952 година.

Член 13

Се овластува Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, да донесува поблиски прописи за применување на оваа уредба.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 мај 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседателот на Советот за народно здравје
и социјална политика,
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

314.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ЗАПОСЛУВААТ ЖЕНИТЕ И
МЛАДИНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ

Член 1

Членот 2 од Уредбата за забрана да се запослуваат жените и младина на определени работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), се менува и гласи:

„Работничкиот совет на претпријатието, односно старешината на надлештвото и установата во согласност со извршниот одбор на синдикалната подружница формира одделна комисија која ги определува работите (работните места) во претпријатието, надлештвото и установата на кои е забрането да се запослуваат жени и младина.

Комисијата ја сочинуваат четири члена, и тоа:

а) во претпријатијата — два члена од работничкиот совет и два члена од извршниот одбор на синдикалната подружница;

б) во надлештвата и установите — два члена што ќе ги определи старешината на надлештвото односно установата и два члена од извршниот одбор на синдикалната подружница.

Член 2

По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи:

„Комисијата установува и им предложува на органите за управување со претпријатието односно на старешината на надлештвото и установата работни места на кои може претпријатието, надлештвото и установата без штета по работењето да воведува скратено работно време и на кои можат да се запослуваат со скратено работно време жени кои поради лични или фамилијарни прилики не можат да работат полно работно време.

Кога на жена и е одобрено да работи со скратено работно време, и' припаѓа заработка спрема вложениот труд и соодветни права од социјалното осигурување.“

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

„Комисијата донесува свои решенија во согласност со управниот одбор на претпријатието, односно со старешината на надлештвото и установата.

Ако не се постигне согласност помеѓу комисијата и управниот одбор на претпријатието односно старешината на надлештвото и установата, образложените предлози и од едната и од другата страна ги испраќа управниот одбор на претпријатието односно старешината на надлештвото или установата, во срок од 8 дена до комисијата при советот за народно здравје и социјална политика на народниот одбор на конечно решение. Оваа комисија е должна да донесе решение најдоцна во срок од 15 дена од денот на приемот на предлогот.

Комисијата при советот за народно здравје и социјална политика на народниот одбор ја сочинуваат инспекторот на трудот, претставник од месниот односно околинскиот синдикален совет и претставник од здравствената служба.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 мај 1952 година

Београд

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседателот на Советот за народно здравје
и социјална политика,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

315.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРАЗНИТЕ ВОЗЕЊА НА ТЕРЕТНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Наредбата за искористување на празните возења на теретните моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/48) се укинува.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

12 мај 1952 година

Београд

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за сообраќај и врски,
Крсто Попивоца, с. р.

316.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за платите на судните на народните судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на правосудното на ФНРЈ, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ОКОЛИСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ

Член 1

Положајните на претседателите на околинските и окружните судови се распоредуваат во следни положајни разреди, и тоа на:

- претседател на околински суд во IV положаен разред;
- претседател на окружен суд во III положаен разред.

Член 2

Положајните додатоци за положаните од чл. 1 на овој правилник се определуваат во следни месечни износи, и тоа за:

- претседател на околински суд од 1.000 до 1.500 динари;
- претседател на окружен суд од 2.000 до 3.000 динари.

Член 3

По исклучок на претседателите на околинските судови во седништата на народните републики можат да им се определат положајните додатоци во рамките на IV положаен разред и до 2.000 динари, додека положаните на претседателите на окружните судови во седништата на народните републики можат да се распоредат и во II положаен разред и за тие положаните да се определат положајни додатоци до 4.000 динари.

Член 4

Министерот на правосудното на народната република ја определува со решение за секој суд поодделно висината на положајниот додаток во границите на најмалиот и најголемиот износ, според обемот на работењето на судот, големината на судското подрачје, како и според околностите што го отежуваат особено вршењето на претседателската должност во определениот суд.

Член 5

Положајниот додаток може да се дава според прописите од овој правилник само во рамките на средствата што се предвидени во предметката на приходите и расходите за положајни додатоци.

Член 6

Положајните додатоци по прописите од овој правилник течат од 1 април 1952 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1070

12 мај 1952 година
Београд

Потпретседател
на Советот за законодавство и изградба на
народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Миленције Поповиќ, с. р.

317.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за звањата и платите на јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Јавниот обвинител на ФНРЈ, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ И НА НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ И ПОМОШНИЦИ

Член 1

Положајте на јавните обвинители и на нивните заменици и помошници се распоредуваат во следните положајни разреди, и тоа на:

- помошник на околински јавен обвинител во VII положаен разред;
- помошник на окружен јавен обвинител во VI и V положаен разред;
- околински јавен обвинител и помошник на Јавниот обвинител на АПВ во IV положаен разред;
- помошник на Јавниот обвинител на ФНРЈ, помошник на јавниот обвинител на народна република и окружен јавен обвинител во III положаен разред;
- Јавен обвинител на АПВ, заменик на јавниот обвинител на народната република и постар помошник на Јавниот обвинител на ФНРЈ во II положаен разред.

Член 2

Положајните додатоци за положајте од чл. 1 на овој правилник се определуваат во следни месечни износи, и тоа за:

- помошник на околински јавен обвинител од 300 до 600 динари;
- помошник на окружен јавен обвинител од 500 до 1.500 динари;
- околински јавен обвинител од 1.000 до 1.500 динари;
- помошник на Јавниот обвинител на АПВ од 1.000 до 2.000 динари;
- помошник на Јавниот обвинител на ФНРЈ и помошник на јавниот обвинител на народната република од 1.500 до 3.000 динари;
- окружен јавен обвинител од 2.000 до 3.000 динари;
- Јавниот обвинител на АПВ, заменик на јавниот обвинител на народната република и постар помошник на Јавниот обвинител на ФНРЈ од 2.000 до 4.000 динари.

Член 3

По исклучок, на околинските јавни обвинители во седиштата на народните републики можат да им се определат положајните додатоци во рамките на IV положаен разред и до 2.000 динари, додека положајте на окружните јавни обвинители во седиштата на народните републики можат да се распоредат и во II положаен разред и за тие положај да се определат положајни додатоци до 4.000 динари.

Член 4

Јавниот обвинител надлежен по Законот за јавното обвинителство за назначување ја определува со решение за секое јавно обвинителство поодделно висината на положајниот додаток во границите на најголемиот и најмалиот износ, според обемот на рабо-

тењето на јавното обвинителство, големината на подрачјето, како и според околностите што го отежуваат особено вршењето на должноста во определените јавни обвинителства.

Член 5

Положајниот додаток може да се дава според прописите од овој правилник само во рамките на средствата што се предвидени во предметката на приходите и расходите за положајни додатоци.

Член 6

Положајните додатоци по прописите од овој правилник течат од 1 април 1952 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1126

12 мај 1952 година

Белград

Потпретседател

на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

318.

Врз основа на чл. 28 и 48 од Царинскиот закон, а во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДИШТА НА СТРАНКИ СТОКИ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ОВИЕ СКЛАДИШТА

Член 1

Отворање консигнациони складишта за сместување странски стоки и царински надзор над стоките сместени во овие складишта ќе се врши по прописите од овој правилник.

Член 2

Одобрението за отворање консигнационно складиште го дава Министерството на финансите на ФНРЈ — Управата за царини, врз основа на одобрението за држање консигнационно складиште издадено од Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Одобренијата за отворање консигнациони складишта можат да им се издаваат само на стопанските претпријатија и на застапништвата на странски фирми во Федеративна Народна Република Југославија.

Консигнациони складишта можат да се отвораат во оние места каде што го бараат тоа интересите на стопанството и каде е овозможена царинска контрола.

Стопанските претпријатија и застапништвата на странски фирми во Федеративна Народна Република Југославија, кои сакаат да отворат консигнациони складишта, треба да се обрнат со писмена претставка до Министерството на финансите на ФНРЈ — Управата за царини, со назначување:

а) видот на стоките и количините на истите, што сакаат да ги држат во консигнационото складиште; и б) местото каде што се наоѓа складиштето (улица и број на зградата), како и краток опис на складиштето (материјал од кој е изградено, димензии и споредни простории).

Со претставката се приложува препис од договорот што е склучен помеѓу држателот на складиштето и странската фирма, како и препис на дозволата за држање на консигнационно складиште издадена од Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Во одобренieto за отворање консигнационно складиште и за царинскиот надзор мора да бидат назначени видот и вредноста на стоките предвидени со договорот што е склучен помеѓу држателот на консигнационото складиште и странската фирма, за кои се има желба да се држат на консигнационото складиште.

Одобрението се издава во три примерка, од кои еден му се предава на држателот на складиштето, вториот на надлежната царинарница а третиот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

Член 5

Држателот на консигнационото складиште должен е да поднесе обезбедување на царинските давачки за стоките што ги држи на складиштето.

Видот на обезбедувањето го определува Управата за царини при Министерството на финансите на ФНРЈ.

Член 6

Држателот на консигнационно складиште може да ги продаде стоките од складиштето само во согласност со финансиските, царинските и девизните прописи, што важат во моментот на продажбата на стоките.

Член 7

Држателот на консигнационото складиште должен е да ги плати сите давачки за продадените стоки од складиштето по постоебите прописи.

Член 8

Ако стоките сместени во консигнационото складиште се пуштаат во слободен промет спротивно на прописите на овој правилник и на прописите донесени за неговото извршување како и на други прописи, држателот и раководителот на складиштето одговараат по казнените одредби на царинските и девизните прописи.

Член 9

Членот 122 од Правилникот за извршување на Царинскиот закон нема да се применува во однос на консигнационите складишта на странски стоки.

Член 10

Технички напатствија за спроведување на овој правилник ќе издава Управата за царини при Министерството на финансите на ФНРЈ.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи Напатствието за оснивањето и работењето

на консигнационите складишта на странските стоки во Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/51).

Бр. 9128

14 април 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

319.

Врз основа на чл. 3 и 31 од Уредбата за надлежноста за утврдување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и чл. 5 од Уредбата за времената царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО ВРЕДНОСТА И ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1. Сите стоки што се увозат врз основа на одобренija за увоз, ќе се пресметуваат спрема Решението за цените на суровините, полупроизводите и производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52).

Пресметката во смисла на претходниот став ќе се врши и за увезените стоки за кои во одобренieto за увоз не е воопшто назначена вредноста, или наместо вредноста е назначено дека стоките се примаат како подарок (со што се изедначуваат и сите други ознаки и забелешки за бесплатното примање на стоките).

2. Странската вредност на увезените стоки во случаите од претходната точка, како и во случај кога поради некои разлози не се исправни податоците за странската вредност на стоките, ќе ја утврдува комисијата царинарницата при која се врши увозното и царинее. Комисијата се состои од три члена: од двајца службеници на царинарницата и од стручен вештак од листата на вештаците од државната арбитража, од местото во кое се наоѓа царинарницата. Ако пак во местото во кое се наоѓа царинарницата нема стручњак-вештак од листата на државната арбитража, комисијата ја сочинуваат тројца службеници од царинарницата. Во работењето на комисијата може да присуствува примателот на стоките или негов претставник.

3. За сите случаи на утврдување вредноста на увезените стоки во смисла на ова решение царинарницата ќе го известува Министерството на финансите на ФНРЈ — Девизната контрола.

4. Сите стоки од трговски карактер што ги увозат приватни лица како подарок без одобрение за увоз осем оние стоки и во оние количини кои како подарок — пратки се ослободени од плаќање царина, подлежат покрај плаќањето на царина во смисла на Уредбата за времената царинска тарифа и на плаќање данокот на промет ако е предвидено со тарифата на данокот на промет дека такви стоки подлежат на плаќање на овој данок. Осем тоа царинарницата е должна со цел да се плати данокот на доход, да го известува надлежниот финансиски орган за сите случаи кога така увезените стоки ги преминуваат нормалните (вештачките) потреби на едно домаќинство, односно

кога се увезени во толкова количина да е очигледно дека се наменети за трговија.

5. Царинене на автомобили и други стоки што ги купуваат домашни лица (физички и правни) а кои се увезени врз основа на чл. 27 и 33 од Царинскиот закон и чл. 117—121 од Правилникот за извршување на царинскиот закон — може да се врши само ако располога купувачот, покрај други потребни одобренја и согласности, и со одобрение за плаќањето прибавено од Министерството на финансите на ФНРЈ.

Одредбите од претходниот став ќе се применуваат и во случај кога домашни лица (физички и правни) купуваат во Федеративна Народна Република Југославија од странски лица моторни возила кои влегува во Федеративна Народна Република Југославија врз основа на триптик или карнет.

Во вакви случаи за утврдување на разликата што треба да ја уплати купувачот на одделната сметка на Министерството на финансите на ФНРЈ кај Народната банка на ФНРЈ во смисла на постоеките прописи, ќе се применува коефициентот што е предвиден за таков автомобил, односно стоки, со тоа што за утврдување на оваа разлика ќе се зема странската вредност на автомобилот односно на стоките франко границата, што и' одговара на вредноста на нов автомобил односно на стоки од ист вид.

Утврдувањето на странската вредност во случаите од претходниот став ќе се врши на начинот предвиден со точ. 2 на ова решение.

6. Против решението од царинарницата за утврдување на странската вредност донесено врз основа на комисијски утврдената вредност во смисла на точ. 2 и 5 од ова решение, примателот на стоките може да подаде жалба до Министерството на финансите на ФНРЈ во рок од 8 дена од денот на приемот на решението. Жалбата не го задржува решението од извршување.

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 10365

30 април 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

320.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за прометот со огнено оружје, муниција и со експлозивни средства („Службен лист на ФНРЈ“, 5/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СТРЕЛАЧКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА НАБАВУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА НЕПОСРЕДНО ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Стрелачкиот сојуз на Југославија и стрелачките сојузи на народните републики можат по дозвола што ја издава министерството на внатрешните работи на народната република да набавуваат за своите потреби и за потребите на своите членови непосредно од претпријатијата производители оружје и муниција во количините потребни за остварување на своите задани и да вршат распределба на набавеното оружје и муниција на стрелачки дружини.

2. Стрелачките сојузи се должни да водат за секоја количина набавено оружје и муниција и за нивната распределба евиденција што се должни по чл. 8 од Уредбата за прометот со огнено оружје, муниција и со експлозивни средства да ја водат државните трговски претпријатија и трговските претпријатија на инвалидските организации кои вршат промет со огнено оружје, муниција и со експлозивни средства.

Стрелачките сојузи и стрелачките дружини се исто така должни за набавените количини на огнено оружје и муниција да го известат органот надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на околината односно градот на чие подрачје се сместени оружјето и муницијата.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3381

30 април 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

321.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД XV ОЛИМПИЈАДА

На 10 јули 1952 година ќе се пушти во тецај серија пригодни поштенски марки по повод XV олимпијада, која се одржува во Хелсинки — Финска 1952 година.

Серијата на овие марки содржи шест вредности, и тоа:

- 1) марка од 5 динари, жолто/темнокостенова боја. Цртежот претставува гимнастичарка.
- 2) марка од 10 динари, светлокостенена/костенова боја. Цртежот претставува тркач.
- 3) марка од 15 динари, светлољубичеста/љубичеста боја. Цртежот претставува пливач.
- 4) марка од 28 динари, светлоцрвена/темнокостенова боја. Цртежот претставува боксер.
- 5) марка од 50 динари, зелено/темнозелена боја. Цртежот претставува кошаркашка.
- 6) марка од 100 динари, светлосина/темнокостенова боја. Цртежот претставува фудбалер.

На сите марки уцртај е олимпискиот знак (5 испреплетени кругови). Натписите „XV олимпијада 1952“ и „Југославија“ уцртај се на марките од 5, 15 и 50 динари со латиница, а на марките од 10, 28 и 100 динари со кирилица. Вредноста на секоја марка означена е со број под натписот „Југославија“.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти додека не ќе се потрошат, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време, односно додека не се донесе решение за нивното повлекување од тецај.

Бр. 5752

6 мај 1952 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите
Никола Милановиќ, с. р.

322.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СУРОВИТЕ КОЖИ, ШТАВЕНИТЕ КОЖИ И КОЖНИТЕ ОБУВКИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:		
JUS G. B0. 001	Сурова кожа	Општи поими
JUS G. B1. 006	Сурова кожа	Крупна сурова кожа
JUS G. B1. 011	Сурова кожа	Свинска сурова кожа
JUS G. B1. 016	Сурова кожа	Ситна сурова кожа
JUS G. B0. 006	Штавена кожа	Земање мустри и начин на испитување
JUS G. B1. 051	Штавена кожа	Жолта кравина за опрема
JUS G. B1. 052	Штавена кожа	Природна масна кравина
JUS G. B1. 056	Штавена кожа	Телешки, јунешки и говедски бокс
JUS G. B1. 066	Штавена кожа	Галантериска говедска кожа, природна и во боја
JUS G. B1. 067	Штавена кожа	Црн и природен бланк
JUS G. B1. 071	Штавена кожа	Ситна кожа за постава
JUS G. B1. 081	Штавена кожа	Растениско штавена фонска кожа
JUS G. B1. 082	Штавена кожа	Фонска кожа специјал
JUS G. B1. 091	Штавена кожа	Растениско штавени ременски плешти
JUS G. B2. 121	Кожни обувки	Рам-шиени обувки
JUS G. B2. 122	Кожни обувки	Прошмени обувки
JUS G. B2. 123	Кожни обувки	Гојасер-шиени обувки
JUS G. B2. 124	Кожни обувки	Флексибил-шиени обувки
JUS G. B2. 131	Кожни обувки	Клемувани обувки
JUS G. B2. 136	Кожни обувки	Аго-делени обувки
JUS G. B2. 141	Кожни обувки	Ковани обувки
JUS G. B2. 142	Кожни обувки	Работнички ковани обувки

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1952 година. Почнувајќи од тој ден производителите можат да ги разврстуваат, производат и означуваат стандардираните видови на сурова и штавена кожа и кожни обувки само спрема стандардите што се донесени со ова решение.

3. Видовите на сурова и штавена кожа и кожни обувки што се стандардизирани а произведени по 1 јули 1952 година можат производителите и трговските претпријатија да ги ставаат во промет само во случај ако тие произведи им одговараат на ознаките што се опфатени со југословенските стандарди.

Бр. 2229
8 мај 1952 година
Белград

В.д. Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Миле Љубичиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИНАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 16 од 24 април 1952 година објавуваат:

Закон за спроведување реорганизација на народните одбори;

Закон за имњата на населените места, улиците и плоштадите и за обележување на куќите со броеви;

Закон за поделба на Народна Република Хрватска на околии, градови и општини.

СОДРЖАЈ:

	Страна
311. Уредба за припојување фондовите за механизација и инвестициона изградба на заједничкото селско стопанство кон околните сојузи на земјоделските задруги —	529
312. Уредба за дополнување на Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба —	560
313. Уредба за надокнади на работниците и службениците на стопанските организации за време отсуствување од работа —	530

	Страна
314. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за забрана да се запослуваат жени и младината на определени работи —	531
315. Наредба за укинување Наредбата за искористување празни возења на теретни моторни возила —	532
316. Правилник за положајните додатоци на претседателите на околските и окружните судови —	532
317. Правилник за положајните додатоци на јавните обвинители и јивните заменици и помошници —	533
318. Правилник за отворање консигнациони складишта на странски стоки и за царинскиот надзор над стоките сместени во овие складишта —	538
319. Решение за начинот на утврдување вредноста и за применувањето на коефициентите на увезените стоки —	534
320. Решение за овластување на Стрелачкиот сојуз на Југославија за набавка оружје и муниција непосредно од претпријатијата на производителите —	535
321. Решение за пуштање во течај пригодни поштенски марки по повод на XV олимпијадата —	535
322. Решение за донесување југословенски стандарди за квалитетот на сурови кожни, штавени кожни и кожни обувки —	535

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие. Белград